

РАБОТИЛНИЦА ЗА ГРАДЕЊЕ НА КАПАЦИТЕТИ

“Градење на капацитети за подобрување на производите и услугите во руралните средини и вмрежување на заинтересираните страни во секторот на туризам во прекуграничниот регион Шара”

во Маврово, Македонија – Хотел Алпина

23 - 25.11.2017

Заедничка активност за градење на капацитети финансирана преку:

“Рурален развој преку интегрирано управување со шумските и водните ресурси во Југоисточна Европа: Рурални перспективи: квалификација, реинтеграција и (само)вработување”

Проект имплементиран во соработка со:

Германска меѓународна соработка

Програма за техничка соработка “Развивање на кратки вредносни ланци во прекугранични подрачја во регионот на Западен Балкан”

Проект имплементиран во соработка со:

ФАО Регионална канцеларија за Европа и Централна Азија (РЕУ)

Агенда на работилницата за градење на капацитети:

“Градење на капацитети за подобрување на производите и услугите во руралните средини и вмрежување на заинтересираните страни во секторот на туризам во прекуграничниот регион Шара”

Ден 1 – 23.11.2017 (Четврток)

| Почеток на сесија | Крај на сесија | Модератор/ Говорник | Наслов | Забелешка |
|-------------------|----------------|---|--|---|
| | 13:00 | | Пристигнување на учесниците | |
| 13:00 | 14:00 | | Ручек | |
| 14:00 | 14:15 | Дамјан Сурлевски Бојана Јовановска | Отворање на работилницата Кратко презентирање на учесниците | Пленарна сесија |
| 14:15 | 14:35 | Кај Мортенсен Дамјан Сурлевски | - Вовед во програмата и целите на работилницата - СВГ АБД активности за воведување на концептот на вредносни ланци во прекуграничен контекст | Пленарна сесија |
| 14:35 | 16:15 | Претставници и од групата Владо Србиновски | Преглед на моменталната ситуација со вредносните ланци во секторот на туризам – Презентација од страна на учесниците <ul style="list-style-type: none"> • Презентирање на бизнис случај • Можности и предизвици | |
| 16:15 | 16:45 | | Кафе пауза | |
| 16:30 | 17:00 | Ане-Мете Хјалагер | Развивање на бизнис стратегии и партнерства/мрежи во кластер организации во рамки на вредносните ланци во секторот на туризам <ul style="list-style-type: none"> • Заедничка бизнис стратегија? • Кластер за (храна и) туризам за областа? | Пленарна сесија Презентација и дискусија |
| 17:00 | 17:45 | Ане-Мете Хјалагер Кај Мортенсен | Дефинирање на главните елементи на заедничка бизнис стратегија за кластер/вредносен синџир | Пленарна сесија или секторски работни групи |
| 17.45 | 18:30 | Ане-Мете Хјалагер Кај Мортенсен | Дефинирање на концепт прекуграничен кластер во регионот Шара <ul style="list-style-type: none"> • Активности, улоги и обврски • Приспособување на новите потреби | Пленарна сесија или секторски работни групи |
| 19:00 | 20:00 | | Вечера | |

Ден 2 – 24.11.2017 (Петок)

| Почето к на сесија | Крај на сесија | Модерато р/ Говорник | Наслов | Забелешка |
|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---|---|
| 09:00 | 10:00 | Ане-Мете Хјалагер | Организирање на кластер – Улоги и обврски – предуслови за успешно воспоставување и функционирање на прекуграничен кластер (менаџмент, кодекс на однесување, итн.) | Пленарна сесија |
| 10:00 | 11:15 | | Идентификување на специфични заеднички активности во рамки на партнерството/кластерот – Презентација од страна на учесниците | Пленарна сесија или секторски работни групи |
| 11:15 | 11:45 | | Кафе пауза | |
| 11:45 | 13:00 | Ане-Мете Хјалагер | Формирање на кластер организација <ul style="list-style-type: none"> • Чекори во воспоставување на организацијата • Функција на секретаријатот • Планирање на првични активности | Пленарна сесија |
| 13:00 | 14:30 | | Ручек | |
| 14:30 | 16:00 | Ане-Мете Хјалагер | Креирање на нацрт бизнис стратегија заснована на главните елементи дефинирани од страна на групата во однос на вредносните ланци во секторот туризам во регионот на Шара | Пленарна сесија или секторски работни групи |
| 16:00 | 16:30 | | Кафе пауза | |
| 16:30 | 18:00 | | Продолжување на сесијата | Пленарна сесија или секторски работни групи |
| 19:30 | | | Вечера | |

Ден 3 – 25.11.2017 (Сабота)

| Почето к на сесија | Крај на сесија | Модерато р/ Говорник | Наслов | Забелешка |
|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---|---|
| 09:30 | 11:00 | | Сумарна дискусија за заедничките бизнис стратегии и воспоставување на кластер иницијатива | Пленарна сесија Презентација и дискусија |
| 11:00 | 11:30 | Дамјан Сурлевски | Презентација и дискусија на идни активности и можности за поддршка | |
| 11:30 | 12:00 | | Кафе пауза | |
| 12:00 | 13:00 | | Заклучоци и дискусија за идни чекори | Пленарна сесија |
| 13:00 | 14:30 | | Ручек и заминување на учесниците | |

